



СТАМЕН ТРАЈЧЕВСКИ

Не сме Словени дојдени од зад Карпатите, туку нашиот континуитет на постоење е од пред 7.000-8.000 години. Без минатото нема виза за иднината.

дар III Македонски и кралот на Паонија, Лангар. Средбата на двата краља била на т.н. планина во населеното место Свет Град. На неа Александар, како македонски крал, и Лангар, како крал на Паонците, се договориле да се воспостават што подобри државни односи од оние меѓу татко му Филип II додека бил жив и кралот Лангар. Разбирањето за државните работи меѓу кралевите било на завидно ниво, по што на двајцата почнале да им течат солзи радосници, толку многу солзи што се формирал поток, кој месното население го нарекло Плачковица, бидејќи кралевите плачеле од радост.

■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Во организација на здруженијата "Блек Поинт - 100", Кочани, "ЦЕНЕСИ"- Скопје, "Гард"- Кочани, "Ботон"- Прилеп, "Здружението на телесно инвалидизирани лица на Македонија", а под мотото: "Кралот на кралевите - Царот на царевите", во градот Кочани - Плачковица, на 22, 23 и 24 јули, ќе се одржи манифестација во чест на 2361-годишнината од раѓањето на царот Александар III Велики.

Зошто Плачковица? Затоа што во плачковичкиот крај, низ векови, се прераскажува една легенда за кралот Александар и за неговиот престој кај некој крал од тој регион, кој наводно имал свое кралство, кое се викало Паонија. Двајцата кралеви се состанале во Светиот Град, кој се наоѓал на платото од планината Плачковица. Во тој Свет Град Александар и неговиот домаќин Липиј разговарале како да продолжат добрите односи меѓу тие два народа во добро и во лошо. Се договориле да си помагаат во сите нешта кои се од доменот на државните односи. По таквата спогодба и разбирање, на радоста и не-

мало крај, а таа се пренела и во народот, така што поединци почнале како и кралот да плачат и да ронат солзи радосници. Врз основа на оваа случка, и поради тоа што се излеале многу солзи, се формирал поток - рекичка, кој тогашните мештани го нарекле Плачковица, а пак, на планината и го промениле името во Плачковица, имиња кои останале до денес. Постои и друга легенда во која се зборува за името на планината Плачковица. Според неа, татко му на Александар III, кралот на Македонците, Филип II го донел синот на планината Плачковица, која пред тоа имала друго име, кај некоја жена која знаела да лекува за да го излекува од преголемото плачење, кое го обземало идниот крал на Македонија. Таа жена живеела во градот на Плачковица кој се викал Свет Град. Откако го донеле принцот Александар во придружба на татко му, кралот Филип II, и ѝ кажале на жената за што се работи, таа им одговорила дека детето е сосема здраво, а плаче затоа што во себе поседува преголема енергија и на тој начин мора

да се ослободува од неа, при што им рекла да не се возбудуваат, треба да го остават на мира и дека наскоро, штом ќе почне да оди, ќе престане со плачењето и му предвидела дека ќе стане голем цар и ќе ја надмине славата на татко му. Кога ова го слушнал Филип II, кој бил во придружба на месниот крал Липиј, кој престојувал во Светиот Град на Плачковица, од радост се расплакал како и неговиот домаќин, и по нивното плачење името на планината ѝ го замениле ѝ ја нарекле Плачковица. Според третата легенда, името на таа планина е променето по средбата на кралот Алексан-

ПРОГРАМА

Целите и програмската рамка на оваа манифестација се однесуваат на организирање различни манифестации од културно-забавно, научен, историско-познавателен и спортски карактер, а сè со цел да се поттикне проучувањето, систематизирањето и популаризирањето на државно, правно, дипломатско-политичко, социјално-економско и воено наследство на македонската империја, а особено на таткото на Филип II и синот Александар III Македонски. За таа

Македонците во чест на
Кралот на Кралевите - Царот на Царевите АЛЕКСАНДАР В,
КОЧАНИ - ПЛАЧКОВИЦА, 2005 година

Потврдуваат

Дека фирмата / лицето _____
од _____ со цел усрешно одржување на манифестацијата во чест
на 2361 -ва годишнина од раѓањето на Кралот АЛЕКСАНДАР В, уплатува _____ ден.
на жиро сметка : 510-0000500284-41 даночен број 4013003118958,
Должник КИБ Куманово, во готреб _____ ден, или во донација
од материјални средства _____

36 Македонците

КРАЛОТ НА КРАЛЕВИТЕ - ЦАРОТ НА ЦАРЕВИТЕ

цел, како што ни објаснува Стамен Трајчевски, советник на Агенцијата за пронаоѓање на лица и предмети, која функционира во рамките на Здружението "Блек Поинт - 100", Кочани, ќе се организираат спортски индивидуални натпревари во фрлање ѓуле и стрелање со воздушна пушка, како и групни спортови во мал фудбал, одбојка, кошарка, маратон, марш, планински и брзински велосипедизам, авторели и мото крос. Потоа, ќе се организираат обука и натпревар за воени вештини за ориентација во планински предели. Наоѓање диви плодови, калемарство и изработка на

занаетчиски и други производи. Ќе се организираат научни проекти и трибини за современите аспекти на македонизмот во државно-правна, воено-дипломатска, економско-градителска и културно-духовна сфера. Ќе има и настапи на фолклорни секции, пејачи и ансамбли со изворен карактер, рецитаторски и театарски претстави итн.

ИДЕНТИТЕТ

"Целта ни е јакнење на македонскиот дух и запознавање на идентитетот. Не сме Словени дојдени од зад Карпатите, туку нашиот континуи-

тет на постоење е од пред 7.000-8.000 години. Ние не сме Антички Македонци, туку Македонци во континуитет. Сакаме во прв план да избијат Александровите игри, бидејќи вклучувајќи ги Александар и Филип доаѓаме до откритие дека Олимписките игри не потекнуваат од таа година, туку многу порано од кралот Херакле", вели Трајчевски.

За тоа како дошло до формирање на Здружението "Блек Поинт - 100", Кочани, Трајчевски појаснува како некои млади момчиња прво формирале стрелачки клуб, кој постои и денес. Потоа, со негова помош (бил поранешен

припадник на Службата за безбедност), регистрирале Агенција за пронаоѓање на лица и предмети. Во рамките на "Блек Поинт" се регистрираат и други активности: обука на кучиња трагачи, зачувување и грижа за природата, односно екологијата, дружење по планините, зачувување на традициите, грижа за нашето минато, како и проучување на стратешките и традиционалните интереси со кои Македонецот тогаш станал моќен.

На плакатите се наоѓаат слики од таткото и од синот, Филип II и Александар III, и сонцето како носител на таа активност.



фати се
за Даб!

Прилејска Пиварница